


# Упатство за употреба на модулот за online плаќање


За да може да се користи модулот за online плаќање, мора претходно да се регистрирате на сајтот.

## Регистрација


Сајтот може да се користи со Mozilla Firefox или Google Chrome. Штом прв пат се отвори сајтот мора да се регистрирате. Кликнете на линкот *Регистрирај се?*.



За да може да се регистрирате на сајтот мора да постоите како клиент кај нас, во нашиот интерен систем. Во спротивно нема да може да се користи модулот. Доколку сте физичко лице внесете ЕМБГ за да се регистрирате, доколку сте правно лице внесете ЕДБ или матичен број.



Следно што треба да се направи е да се внесе **валидна** е-маил адреса. Оваа адреса понатаму ќе користи како корисничко име за најава во системот. Модулот првично ја зема е-маил адресата што ја имаме за клиентот, внесено во нашиот системот, но остава можност и истата да се смени, по Ваш избор.



Штом се внесе **валидна** е-маил адреса, се клика на копчето Внеси по што ќе добиете порака како информација дека треба оваа е-маил адреса да ја потврдите. Потврдата се прави на тој начин што на е-маил адресата која ја имате наведено, ќе стигне е-маил порака со содржина каде има линк за кликување. Со кликувањето на овој линк ја потврдувате Вашата адреса и потоа може да се најавите со корисничко име (е-маил адреса) и лозинка, која ќе ја креирате.

Доколку ја имате заборавено Вашата лозинка, може да кликнете на линкот *Ја заборавите лозинката?* И притоа ќе добиете порака на Вашата е-маил адреса за ресетирање на лозинката.

### Аналитичка картичка

Откако сте се логирале, се отвора страната каде треба да внесете датуми за кои треба да се извадат листа на платени (неплатени) полиси и фактури. Во Датум од и Датум до се внесува период на **креирање** на полиси.

АД Осигурителна Полиса    Аналитичка картица

## Аналитичка картичка

Ве молиме внесете период на креирање на полиси

Датум од

Датум до

Извади преглед

© 2018 - АД Осигурителна Полиса

Датумите се избираат преку календар со самото кликување на полињата за внесување текст.

Откако ќе се извади прегледот, може да се плати. Плаќањето е возможно само кај анексите (полисите) кај кои има салдо. Доколку салдото е 0 денари, нема опција за кликање на линкот *Плати*. Од десната страна на прегледот има линк за проверка на детали за полисата или анексот. Со кликање на овој линк добивате нова страна каде се прикажани информациите.

## Аналитичка картица

Ве молам потполнете ги полињата.

Датум од	<input type="text" value="01.03.2017"/>
Датум до	<input type="text" value="31.03.2018"/>
	<input type="button" value="Извади преглед"/>

	Фактура(Анекс) број/Полиса	Фактура износ	Наплата	Салдо	
Плати	812165	22735	7	22728	<a href="#">Провери полиси</a>
Плати	814919	17222	0	17222	<a href="#">Провери полиси</a>
Плати	818541	17222	0	17222	<a href="#">Провери полиси</a>
Плати	812167	17222	3	17219	<a href="#">Провери полиси</a>
Плати	814916	22735	5899	16836	<a href="#">Провери полиси</a>
Плати	841156	13458	0	13458	<a href="#">Провери полиси</a>
Плати	838781	5855	0	5855	<a href="#">Провери полиси</a>
	759074	12453	12453	0	<a href="#">Провери полиси</a>
	760566	5345	5345	0	<a href="#">Провери полиси</a>

### Плати

Кога ќе се кликне на ликот за Плати се прикажуваат детали за анексот или полисата по која се плаќа. Доколку е анекс, од десна страна има информација на колку рати е изгенериран. Ако е изгенериран на рати, има информација како се затворени ратите во благајна и доколку има резервирани наплати по истиот, ќе бидат прикажани.

## Плати детали

Детали за плаќање

[Назад кон прегледот](#)

Шифра на клиент	<input type="text"/>
Назив на клиент	<input type="text"/>
Фактура/полиса	848785
Вкупна премија	9361
Валута	MKD
Начин на плаќање	vo gotovo
Вкупен износ за плаќање(во денари)	9353
<input type="button" value="Плати"/>	

Број на рата	Износ на рата	Датум на фактура	Рок на плаќање	Наплатен износ
1	9361	08.03.2018	23.03.2018	0

Резервирани наплати

Број на фактура	Датум на наплата	Резервиран наплатен износ
848785	15.03.2018	2
848785	15.03.2018	5
848785	15.03.2018	1

Во полето Вкупен износ за плаќање, во сликата погоре, се внесува сумата која треба да се плати. Притоа сумата не може да биде поголема од салдото по тој анекс. Ако плаќањето оди по полиса, тогаш сумата што ја плаќате мора да биде целиот износ на полисата.

Кликањето на копчето Плати од сликата погоре е последна фаза. Со кликање се оди на gateway-от на банката каде што треба да потполните податоци за картичката со која што го вршите плаќањето. Плаќањето може да биде направено со било која платежна картичка, која има опција на online плаќање.



HALKBANK  
ХАЛКБАНК АД, СКОПЈЕ

AD Osiguritelna polisa

**Verified by VISA** **MasterCard SecureCode**

Број на картичка :

Рок на важност : 01  2018


CVC2/CVV2 Број :

(3 Бројки од задната страна на картичката)

Рата : Без рати  
Вкупно : 1 MKD

ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ

Се потполнуваат потребните податоци на сликата погоре и се клика на копчето Поднеси.  
Доколку се е во ред, ќе се добие порака како на сликата подоле.



И на крај порака дека се е во ред.

За повторно да се извади преглед, се клика на Аналитичка картица.

[АД Осигурителна Полиса](#)   [Аналитичка картица](#)

## Детали за трансакцијата

Информации за автентикацијата: [3D автентикација е успешна.](#)

Информации за трансакцијата: [Трансакцијата е успешна](#)